

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП Водовод и Канализација Скопје заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-54/20 од 18 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Водовод и Канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП Водовод и Канализација Скопје се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 22,54 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 23,24 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 23,14 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 5,46%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 5,35%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 5,18%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 21,31 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 23,77 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 21,99 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 24,48 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 21,94 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 24,34 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП Водовод и Канализација Скопје согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-54/20 од 18 мај 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП Водовод и Канализација Скопје ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП Водовод и Канализација Скопје во Барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	132.864.371
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	40.654.576
Трошоци за осигурување на основни средства	1.544.868
Бруто плати	377.307.240
Други услуги	14.748.278
Останати и вонредни трошоци	82.097.864
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	762.294
Вкупно оперативни трошоци	649.979.493
Остварена просечна пондерирана тарифа	22,43

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	709.505.667	732.659.075	752.733.457
Амортизација	денари	167.146.570	192.782.885	217.171.905
Средства за ликвидност	денари	4.811.870	5.082.815	5.320.706
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	271.000.000	272.000.000	232.000.000
Принос на регулирани средства	денари	85.721.811	91.120.978	94.235.811
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	13.670.952	13.671.814	13.672.513
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	953.514.968	1.007.973.938	1.055.789.365
Количина	m³	38.587.828	38.646.187	39.955.007
Просечна тарифа	ден/m³	23,45	24,76	25,10
Минимална просечна тарифа	ден/m³	22,19	23,43	23,78
Максимална просечна тарифа	ден/m³	24,71	26,08	26,42

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 2 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 27 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Водовод и Канализација Скопје, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на

странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1701/1 од 6 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	671.932.510	680.775.995	689.762.120
Амортизација	денари	159.745.234	178.670.357	196.472.692
Средства за ликвидност	денари	4.562.440	4.706.551	4.838.047
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	176.419.754	177.070.750	151.030.934
Принос на регулирани основни средства	денари	80.810.321	81.863.882	81.374.652
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	917.050.506	946.016.786	972.447.511
Количина	m³	38.587.828	38.646.187	39.955.007
Просечна тарифа	ден/m³	22,54	23,24	23,14
Минимална просечна тарифа	ден/m³	21,31	21,99	21,94
Максимална просечна тарифа	ден/m³	23,77	24,48	24,34

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно остварените во 2019 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 134.857.337 денари за 2021 година, 136.880.197 денари за 2022 година и 138.933.400 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се пресметани согласно остварените во 2019 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 41.264.395 денари за 2021 година, 41.883.361 денари за 2022 година и 42.511.611 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.592.943 денари за 2021 година, 1.626.471 денари за 2022 година и 1.667.196 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 395.133.104 денари, додека за наредните години се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 401.060.100 денари за 2022 година и 407.076.002 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се пресметани согласно остварените во базната 2019 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 14.969.502 денари за 2021 година, 15.194.045 денари за 2022 година и 15.421.956 денари за 2023 година;

6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се пресметани согласно остварените во базната 2019 година, зголемени за стапката на инфлација, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и истите изнесуваат по 83.329.332 денари поединечно за сите три години од регулираниот период;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 785.898 денари за 2021 година, 802.488 денари за 2022 година и 822.623 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 65,10%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 146.074.283 денари за 2021 година, 164.998.544 денари за 2022 година и 182.800.180 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 13.670.952 денари за 2021 година, 13.671.814 денари за 2022 година и 13.672.513 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 4.562.440 денари за 2021 година, 4.706.551 денари за 2022 година и 4.838.047 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 80.810.321 денари, за 2022 година 81.863.882 денари и за 2023 година изнесува 81.374.652 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 65,10%. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 176.419.754 денари, во 2022 година во износ од 177.070.750 денари, и во 2023 година во износ од 151.030.934 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 22,54 ден/м³ за 2021 година, 23,24 ден/м³ за 2022 година и 23,14 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈП Водовод и Канализација Скопје треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Град Скопје.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП Водовод и Канализација Скопје ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 5,46% за 2021 година, 5,35% за 2022 година и 5,18% за 2023 година.

ЈП Водовод и Канализација Скопје при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП Водовод и Канализација Скопје да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-54/20
6 август 2020 година
Скопје

**Заменик претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна
Македонија**

Kushtrim Ramadani